

SONY

4-464-274-11 (1) (МК)

# Аудио систем за домашна употреба

МК Упатство за употреба



\* 4 4 6 4 2 7 4 1 1 \* (1)

©2013 Sony Corporation

CMT-SBT100/SBT100B

http://www.sony.net/



## ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Не покривајте го отворот за вентилација на уредот со весници, прекривки, завеси, итн. за да го намалите ризикот од пожар.

Не изложувајте го уредот на извори на отворен огор (на пример, запалени свеќи).

Не изложувајте го уредот на капење или прскање и не поставувајте предмети наполнети со течност врз него, како на пример, вази за да го намалите ризикот од пожар или електричен удар.

Не поставувајте го уредот во ограничен простор, како полица за книги или вграден шкаф.

Поврзете го уредот со лесно достапен штекер за наизменична струја бидејќи главниот приклучок се користи за да се исклучи уредот од довод за напојување. Веднаш исклучете го главниот приклучок од штекерот за наизменична струја ако забележите неправилности кај уредот.


Не изложувајте ги батериите или уредите со поставена батерија на прекумерна топлина, како на пример, сончева светлина или оган. Уредот не е исклучен од главната електрична мрежа се додека е поврзан со штекерот за наизменична струја, дури и ако самиот уред е исклучен.

Притиснете од прекумерниот звук од слушалките може да предизвика загуба на слухот.

Оваа опрема е тестирана со кабел за поврзување пократок од 3 метри при што е утврдено дека е усогласена со ограничувањата поставени во Директивата EMC.

### ВНИМАНИЕ

Употребата на оптички инструменти со овој производ ќе ја зголеми опасноста од повреда на очите.



Овој уред е класифициран како производ од CLASS 1 LASER. Оваа ознака се наоѓа на задната надворешна страна на уредот.

#### За потрошувачите во Австралија

Опремата треба да се постави и да работи на растојание од најмалку 20 см или повеќе меѓу радијаторот и телото на личност (не вклучувајќи ги екстремитетите: дланките, зглобовите, стапалата и глуждовите).

#### За потрошувачите во Европа

Мора да се користат соодветно заштитени и заземјени кабли и приклучоци за поврзување со компјутерите-домакини и/или со периферни уреди.

**Напомена за потрошувачите: следните информации важат само за опремата што е прудена во земјите кои ги применуваат директивите на ЕУ.**

Овој производ е произведен од или во име на Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Јапан. Прашањата поврзани со усогласеноста на производот со законството на Европската унија треба да се упатат до овластенот претставник, Sony Deutschland GmbH, Hedefinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Ве молиме обратете се на адресите дадени во посебните документи за услуги или гаранција за какви било прашања во врска со услугата или гаранцијата.

Со ова, Sony Corp. изјавува дека оваа опрема е во согласност со суштинските барања и другите важни одредби од Директивата 1999/5/EC. За детали, посетете ја следната веб-адреса: http://www.compliance.sony.de/

#### Забелешка за DualDisc

DualDisc е диск со две страни што репродуцира DVD-нимен материјал на едната страна и дигитален аудио материјал на другата страна. Сепак, бидејќи страната за аудио материјал не е во согласност со стандардот за компактен диск (CD), репродукцијата на овој производ не е гарантирана.

#### Музички дискови кодирани со технологите за заштита на авторските права

Овој производ е дизајниран да репродуцира дискови коишто се усогласени со стандардот за компактен диск (CD). Во последно време, некои продуценти купи нудат на пазарот музички дискови што се шифирани со технологите за заштита на авторските права. Имајте на ум дека меѓу овие дискови постојат и такви што не одговараат на стандардот за CD и истите нема се репродуцираат на овој производ.

#### Известување за лиценци и заштитени знаци

•Windows Media е регистриран заштитен знак или заштитен знак на Microsoft Corporation во Соединетите Американски Држави и/или во други земји.

•Технологијата за кодирање аудио според MPEG Layer-3 и патентите се во сопственост на Fraunhofer IIS и Thomson.

•Ознаката и логотоа на BLUETOOTH® се регистрирани заштитени знаци, во сопственост на BLUETOOTH SIG, Inc. и нивната употреба од страна на Sony Corporation е лиценцирана. Другите заштитени знаци и заштитени имиња се оние на нивните соодветни сопственици.

•Ознаката N е заштитен знак или регистриран заштитен знак на NFC Forum, Inc. во Соединетите Американски Држави и во други земји.

•Android е заштитен знак на Google Inc.

•Овој производ е заштитен со определени права на интелектуална сопственост на Microsoft Corporation. Забранета е употреба или дистрибуција на таква технологија, освен за овој производ, без дозвола од Microsoft или од овластена филијала на Microsoft.

•Имињата на системите и на програмите, посочени во ова упатство, генерално се заштитени знаци или регистрирани заштитени знаци на производителот. Знајте “и” и ® не се дадени во ова упатство.

#### Отстранување на потрошени батери (примениво во Европската унија и во други европски земји со посебни системи на собирање)

Овој симбол на батеријата или на пакувањето посочува дека батеријата што се доставува со овој производ не треба да се третира како домашен отпад. Овој симбол може да се користи во комбинација со хемискис симбол кај определени батери. Хемиските симболи за жива (Hg) или олово (Pb) се додаваат ако батеријата содржи повеќе од 0,0005% жива или 0,004% олово.

Со правилно отстранување на овие батери ќе помогнете да се спречат потенцијално негативни последици за животната средина и за здравјето на човекот коишто инаку може да се предизвикаат со несоодветно поставување со отпадот на батеријата. Рециклирањето на материјалите ќе помогне за заштита на природните богатства.


Во случај кога производите бараат трајна поврзаност со вметната батерија, оваа батерија треба да ја замени само квалификувано лице заради безбедност, функционалност или интегритет на податоците. За да бидете сигурни дека со батеријата ќе се постави соодветно, предадете го потрошениот производ на применливо збирно место за рециклирање на електрична и електронска опрема.

Подгнетите го поглавјете за тоа како безбедно да ја отстраните батеријата од производот за сите други видови батерии. Предадете ја батеријата на применливо збирно место за рециклирање на потрошени батерии.

Контактирајте со локалната месна заедница, со компанијата за отстранување на домашниот отпад или со продавничката каде што го купите производот за подетални информации околу ре рециклирањето на овој производ или на батеријата.

## Локација на контролите

Главен уред (предна страна)



Совет

Кога ги користите слушалките, поврзете ги ❷ во приклучокот за (слушалки) ❶



Во ова упатство се објасниле операциите што се прават преку далечинскиот управувач, но истите операции може да се изведат и преку копчињата на главниот уред што имаат исти или слични имиња.



**Упоредот на далечинскиот управувач**
Лизгајте го и отстранете го капакот на одделот за батерии и вметнете ги двете доставени батерии BR (големина AA), прво со страната ❶, спојувајќи ги полските како што е прикажано подолу.

**Забелешки за употребата на далечинскиот управувач**

•Со нормална употреба, батериите треба да траат околу 6 месеци.

•Не мешајте стари батерии со нови и не мешајте различни типови батерии.

•Ако не го користите далечинскиот управувач подолго време, отпорите ги батериите за да избегнете можно оштетување од протекување и корозија на батериите.



**А Влез за напојување (AC IN)**
Откако ќе ја поврзете целата опрема, поврзете го кабелот за напојување ❶ со ѕидниот штекер.


**В Приклучоци за звучници (лев/десен)**
Цврсто поврзете го кабелот на десниот звучник ❷ со R, и кабелот на левиот звучник ❸ со L.

**С приклучок AUDIO IN (надворешен влез)**
Поврзете изборна надворешна опрема со кабел за поврзување аудио (не се доставува).

**Д Антени**
❶ FM антена (доставена) (само за CMT-SBT100)
❷ AM антена-рамка (доставена) (само за CMT-SBT100)
❸ DAB/FM-антена (доставена) (само за CMT-SBT100B)

Најдете локација и ориентација што обезбедуваат добар прием и потполн зацврстен шум. Прикитрајте ја батеријата на применливо збирно место за рециклирање на потрошени батерии. Контактирајте со локалната месна заедница, со компанијата за отстранување на домашниот отпад или со продавничката каде што го купите производот за подетални информации околу ре рециклирањето на овој производ или на батеријата.

**Подготвување на AM врзувачката антена**



Намотајте го кабелот за антена околу антената и подигнете го нејзиниот држач.

Исправете ја антената и зацврстете ја во отворот додека не кликне.

#### Поставување на подлошките за звучниците

Наместете ги доставените подлошки за звучниците одоодола за да спречите лизгање.

## Операции


### Репро дукција на CD-DA/MP3-диск

**1** Притиснете CD FUNCTION **[4]** на далечинскиот управувач или притискајте FUNCTION **[4]** на уредот додека не се појави „CD“ на екранот **[10]**.

**2** Притиснете го **▲** копчето (отвори/затвори) **[15]** за да ја отворите фиоката за дискот **[10]**.

**3** Вчитајте диск со етикетата свртена нагоре.

Страна на етикетата (отчетаната страна)



▲ (отвори/затвори) **[15]**

**4** Притиснете го **▲** копчето (отвори/затвори) **[15]** за да ја затворите фиоката за дискот **[10]**.

**5** Притиснете го **▶||** **[6]** копчето (пушти/пауза) **[6]**. Репродукцијата започнува.

**Забелешки**

•Доколку не можете да го отстраните дискот и се појавува „LOCK“ на екранот **[10]**, контактирајте со вашиот најблиск Sony продавач.

•Не вметнувајте дискови со нестандартна форма (на пр. сред квадрат, ѕвезоид) и/о тоа може да предизвика непоправлива штета за систеот.

•Не употребувајте диск со пенџа, налестеници или паста, бидејќи тоа може да предизвика дефект.

•Кога го отстранувате дискот, не допирајте ја површната на дискот.

**Други операции**

**За Направете го следното:**
Пауза на репродукцијата Притиснете **▶||** **[6]**. За да продолжите со репродукцијата, повторно притиснете го копчето.

Запирање на репродукцијата Притиснете **■** **[7]**. Избор на песна или датотека Притиснете **◀◀/▶▶** **[8]**.

Наоѓане место во песна или датотека Задржете го **◀◀/▶▶** **[8]** (или **◀◀/▶▶** **[8]** на главниот уред) за време на репродукција и отпуштете го копчето во саканата точка.

Избор на повторена репродукција Притискајте REPEAT **[10]** додека не се појави „CF“ (сите песни или сите датотеки) или „CF“ (една песна или датотека).

Избор на папка на MP3-диск Притискајте **□ +/-** **[24]**.

Отстранете го дискот Притиснете **▲** **[15]** на уредот.

**Менување режим на репродукција**
Притиснете PLAY MODE **[27]** додека не запле плееерот. Може да го изберете режимот за нормална репродукција (не се појавува ништо или се појавува „FLDR“), режимот за репродукција по случаен избор (се појавува „SHUF“ или „FLDR SHUF“) или репродукцијата на програмата (се појавува „PGM“).

**Режим на репродукција**

\* Кога ќе се појави „FLDR“ или „FLDR SHUF“, ќе се репродуцираат сите датотеки во избраната папка на дискот MP3. При репродукција на диск CD-DA, систеот за наоѓања истата операција како нормалната репродукција (без ознака) или репродукција по случаен избор „SHUF“.

**Кога ќе се појави „PUSH STOP“**

Не може да го промените режимот на репродукција додека та се одвива. Запрете ја, а потоа променете го режимот на репродукција.

**Забелешка за режимот на репродукција**
Ако се исклучи кабелот за напојување додека систеот е вклучен, режимот на репродукција се враќа на нормална репродукција.

**Забелешки за повторно репродукирање**

•**CF** **▶** покажува дека сите песни или датотеки ќе се повторуваат додека не ја преникнете репродукцијата.

•**CF** **▶** покажува дека една песна или датотека ќе се повторува една не ја преникнете репродукцијата.

•Ако се исклучи кабелот за напојување додека систеот е вклучен, повторната репродукција ќе биде отсканана.

**Забелешки за режимот за репродукција по случаен избор**

•Ако режимот за репродукција по случаен избор е поставен на „SHUF“ систеот ги репродуцира сите песни или датотеки на дискот по случаен избор. Кога режимот за репродукција по случаен избор е поставен на „FLDR SHUF“, може да се потребни репродукција сите песни или датотеки во избраната папка по случаен избор.

•Ако режимот за репродукција е избран режим за репродукција по случаен избор („SHUF“ или „FLDR SHUF“) се брише и се враќа режимот за нормална репродукција или режимот FLDR.

**Забелешки за репродукирање MP3-дискови**

•Не зачувувајте непотребни папки или датотеки на диск што содржи MP3-датотеки.

•Систеот исклучително внимателно скенира MP3-датотеки.

•Систеот може да репродуцира само MP3-датотеки што имаат наставка на датотемата „mp3“.

•Дури и кога името на датотеката ја содржи наставката за датотека „mp3“, ако таа не е аудио MP3-датотека, нејзината репродукција може да предизвика гласен шум што може да оштети слухот на систеот.

•Максималниот број на MP3-папки и датотеки што се компатибилни со систеот е:
—999 папки (вклучувајќи ја кореската папка)
—999 датотеки

—250 датотеки во една папка
—8 нивоа на папки (во структурата во форма на дрво на датотеките)

**3** Притиснете и задржете FUNCTION **[4]** и притиснете I/O **[1]** на уредот. На екранот се појавува „STEP 9K“ или „STEP 10K“ **[10]**. Кога ќе го смените интервалот, се бришат сите претходно поставени станици AM.

### Создавање сопствена програма (репродукција на програмата)

**1** Притиснете CD FUNCTION **[4]** на далечинскиот управувач или притискајте FUNCTION **[4]** на уредот додека не се појави „CD“ на екранот **[10]**.

**2** Притискајте PLAY MODE **[27]** додека не се појави „PGM“ додека се запира плееерот.

**3** Изберете папка (само MP3-диск). Притискајте **□ +/-** **[24]** додека не ја изберете саканата папка.

Ако сакате да ги програмираете сите датотеки во папката, притиснете **☉** **[33]**.

**4** Изберете го бројот на саканата песна или датотека. Притискајте **◀◀/▶▶** **[8]** се додека не се појави бројот на саканата песна или датотека.

Избрана песна или датотека Вклучито преостанато време за репродукција на избраната песна или датотека

**5** Притиснете **☉** **[33]**. „...“ се појавува кога вклучното време за репродукција е поголемо од 100 минути за CD-DA или кога програмирате MP3-датотеки.

**6** Повторете ги чекорите ❸ до 5 за да ја изберете дополнителни песни или датотеки, најмногу 25 песни или датотеки.

**7** Притиснете **▶||** **[6]**.

Започнува репродукцијата на програмата со песни или датотеки. Програмирание датотеки или песни остануваат достапни и откако ќе го отстраните дискот од фиоката за диск **[10]** и/о исклучите кабелот за напојување.

За повторно да ја пуштите истата програма, притиснете **▶||** **[6]**.

**За Направете го следното:**
Пауза на репродукцијата Притиснете **▶||** **[6]**. За да продолжите со репродукцијата, повторно притиснете го копчето.

Запирање на репродукцијата Притиснете **■** **[7]**. Избор на песна или датотека Притиснете **◀◀/▶▶** **[8]**.

Наоѓане место во песна или датотека Задржете го **◀◀/▶▶** **[8]** (или **◀◀/▶▶** **[8]** на главниот уред) за време на репродукција и отпуштете го копчето во саканата точка.

Избор на повторена репродукција Притискајте REPEAT **[10]** додека не се појави „CF“ (сите песни или сите датотеки) или „CF“ (една песна или датотека).

Избор на папка на MP3-диск Притискајте **□ +/-** **[24]**.

Отстранете го дискот Притиснете **▲** **[15]** на уредот.

**Менување режим на репродукција**
Притиснете PLAY MODE **[27]** додека не исчезне “PGM” додека запира плееерот.

**Забелешки**

•Ако режимот за репродукција додека систеот е вклучен, програмирание песни или датотеки се бришат.

**Слушање радио**

**Меморирање радио станица**
**1** Притиснете TUNER FUNCTION **[4]** на далечинскиот управувач или притискајте FUNCTION **[4]** на уредот додека не се појави „TUNER FM“ или „TUNER AM“ (CMT-SBT100), или се појави „DAB“ или „TUNER FM“ (CMT-SBT100B) на екранот.

**2** Изберете станица.

**Автоматско скенирање**
Притискајте TUNING MODE **[21]** додека не се појави „AUTO“, а потоа притиснете TUNE +/- **[8]**. Скенирањето автоматски прекинува кога ќе се регистрира станица и е скенирано се појавува „STEREO“ (само за стерео програми) **[10]**.

Ако скенирањето не запира, притиснете **■** **[7]** за да го задржете скенирањето, а потоа рачно избере станица (подолу).

Кога ќе изберете станица што нуди RDS-услуги, преносот дава информации како името на услугата или името на станицата.

**Забелешки за повторно репродукирање**

•**CF** **▶** покажува дека сите песни или датотеки ќе се повторуваат додека не ја преникнете репродукцијата.

•**CF** **▶** покажува дека една песна или датотека ќе се повторува една не ја преникнете репродукцијата.

•Ако се исклучи кабелот за напојување додека систеот е вклучен, повторната репродукција ќе биде отсканана.

**Забелешки за станиците DAB/DAB+ (само за CMT-SBT100B)**

•Прет избрана станица DAB/DAB+, проверете дали е направено почетното скенирање на DAB.

•Кога ќе изберете станица што нуди RDS-услуги, преносот дава информации како името на услугата или името на станицата.

•Ако ќе изберете станица DAB/DAB+, може да се потребни неколку секунди пред да слушнете како било звук.

•Примарната услуга се прима автоматски кога ќе заврши секундарната услуга.

•Преникнете го поддржува услуги на податоци.

**Совет**

За да го намалите статичкиот шум при слаб прием на FM-стерео станица притискајте FM MODE **[25]** додека не се појави „MONO“ за да го исклучите приемот на стерео.

**Менување на интервалот на бирање AM (освен за моделите од Европа и Русија)**

Стандардната поставка за интервалот на бирање AM е 9 kHz (или 10 kHz за некои области). Користете ги копчињата на уредот за да ја изведете оваа операција.

**1** Притискајте FUNCTION **[4]** на уредот за да изберете AM-станција.

**2** Притиснете I/O **[1]** за да го исклучите систеот.

**За Направете го следното:**
Наоѓане на место задржете **◀◀/▶▶**

**6** Работете со уредот BLUETOOTH и изведете поврзување со BLUETOOTH.

Кога ќе заврши спарувањето и ќе се воспостави правилно поврзување со BLUETOOTH-уредот, екранот **BT AUDIO** се менува во **BT AUDIO** и индикаторот за BLUETOOTH **BT** бавно трепка одно.

- Зависно од типот на BLUETOOTHуредот, поврзувањето може да започне автоматски откако ќе заврши спарувањето.

**Забелешки**

Завршете го поврзувањето со паметниот телефон, следејќи ги упатствата на екранот.
Погледнете го упатството за корисникот на паметниот телефон за делот користење допир со паметниот телефон.

- За да ја исклучите воспоставената врска, допрете го вашиот паметен телефон до ознаката **N-Mark** **BT AUDIO** на уредот.
- Кога ќе допрете паметен телефон согласен со NFC до уредот, додека е поврзан друг уред на BLUETOOTH со системот, тој уред ќе се исклучи, а системот ќе се поврзе со паметниот телефон.
- Ако го допрете паметниот телефон, што е поврзан со овој систем, со други слушалки или звучник на BLUETOOTH, согласни со NFC, паметниот телефон ќе се исклучи од системот и ќе се поврзе со допрениот уред на BLUETOOTH.

### Бришење на информациите од регистрација на спарување

1 Притиснете **BLUETOOTH FUNCTION** **BT** на далечинскиот управувач или притискајте **FUNCTION** **BT** на уредот додека не се појави **BT AUDIO** на екранот **BT**.

Кога системот е поврзан со BLUETOOTH-уред, ќе се појави поставеното име на поврзаниот уред на екранот **BT** на системот. Притиснете BLUETOOTH **BT** на уредот за да го откажете поврзувањето со тој BLUETOOTH-уред, потоа ќе се прикаже **BT AUDIO** на екранот **BT**.

2 Притиснете **OPTIONS** **BT** за да се прикаже менито за поставки.

3 Притискајте **\*/\*** **BT** за да изберете „DEL LINK“, потоа притиснете **BT**.

4 Притискајте **\*/\*** **BT** за да изберете „OK“, потоа притиснете **BT**.
**BT AUDIO** и ќе се избришат сите информации за спарувањето.

**Забелешки**

Ако сте ги избришале сите информации за спарување, не може да остварите поврзување со BLUETOOTH, освен ако не се изведе спарувањето повторно. Може да го внесете клучот за пристап на уредот BLUETOOTH за повторно поврзување со BLUETOOTH-уред.

**Поврзување со еден допир (NFC)**
NFC-овозможува размена на податоци само со допирање на уредот на посочената локација.

Компатибилни паметни телефони се оние што се опремени со функцијата NFC (компатибилен оперативен систем: Android верзија 2.3.3 или понова, со исклучок на Android 3.x).

Проверете ја интернет-страницата подолу за информации за компатибилни уреди за потпопушачите во Европа и Русија:
**http://support.sony-europe.com/**
**http://www.sony-latin.com/index.csp**
**http://www.sony-asia.com/support**
**http://www.sony-asia.com/**

**Подготвоа на вашиот паметен телефон (Android)**

Мора да се инсталира апликација согласна со NFC на паметниот телефон. Ако не е инсталирана, може да ја преземете апликацијата „NFC Easy Connect“ од Google Play.

- Во некои земји и региони, не е можно да се преземе апликацијата согласна со NFC.
- Оваа функција може да не е достапна за некои паметни телефони, без да се преземе „NFC Easy Connect“. Во тој случај, оперативните и спецификациите на паметниот телефон може да се разликуваат од описот во ова упатство.

Наоѓање на место
Здржете **<<<▶▶▶** **BT** (или **▶▶▶<<<** **BT**) на уредот за време на репродукцијата и отпусете го копчето во саканата точка.

1 Пристапете до интернет-страницата дадена подолу за да ја инсталирате апликацијата.

**https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.easyconnect**

**Ако пристапувате користејќи го димовизуоналниот код**

Прочитајте го следниот 2D Code за пристап.



2 Внесете поставки на вашиот паметен телефон за да се овозможи функцијата NFC.

За детали, погледнете го упатството за корисникот што се доставува со паметниот телефон.

**За апликацијата „NFC Easy Connect“**
Ова е бесплатна апликација што се користи особено за Android. Побарате на интернет детали информации за апликацијата „NFC Easy Connect“ и преземете ја.


- Во некои земји и региони, не е можно да се преземе апликацијата согласна со NFC.

**Остарување врска со паметниот телефон со еден допир**
Само уредот со паметниот телефон до системот. Системот се вклучува автоматски и се воспоставува спарување и BLUETOOTH-поврзување.

1 Активирајте ја апликацијата „NFC Easy Connect“ на паметниот телефон.

Проверете дали се појавува екранот на апликацијата.

2 Допрете го паметниот телефон до уредот. Допрете го паметниот телефон до ознаката **N** **BT** на уредот и изволувајте го контактот додека паметниот телефон не почне да вибрира.



Завршете го поврзувањето со паметниот телефон, следејќи ги упатствата на екранот.

Погледнете го упатството за корисникот на паметниот телефон за делот користење допир со паметниот телефон.

- За да ја исклучите воспоставената врска, допрете го вашиот паметен телефон до ознаката **N-Mark** **BT AUDIO** на уредот.
- Кога ќе допрете паметен телефон согласен со NFC до уредот, додека е поврзан друг уред на BLUETOOTH со системот, тој уред ќе се исклучи, а системот ќе се поврзе со паметниот телефон.
- Ако го допрете паметниот телефон, што е поврзан со овој систем, со други слушалки или звучник на BLUETOOTH, согласни со NFC, паметниот телефон ќе се исклучи од системот и ќе се поврзе со допрениот уред на BLUETOOTH.

**Слушање музика преку BLUETOOTH-поврзување**
Може да управате со уредот BLUETOOTH поврзувајќи го со системот преку AVRCP. Проверете го следново пред да репродуцирате музика:

- Дали е вклучена функцијата BLUETOOTH на BLUETOOTH-уредот.
- Дали е завршено спарувањето.

1 Притиснете **BLUETOOTH FUNCTION** **BT** на далечинскиот управувач или притискајте **FUNCTION** **BT** на уредот додека не се појави **BT AUDIO** на екранот **BT**.

2 Востапете на BLUETOOTH-поврзување со BLUETOOTH-уредот.

1 Притиснете **OPTIONS** **BT** за да се прикаже менито за поставки.

3 Притискајте **\*/\*** **BT** за да изберете „DEL LINK“, потоа притиснете **BT**.

4 Притискајте **\*/\*** **BT** за да изберете „OK“, потоа притиснете **BT**.
**BT AUDIO** на екранот **BT**.

**Забелешки**
Кога ќе се воспостави врска, се појавува **BT AUDIO** на екранот **BT**. Поставува поставување на името на BLUETOOTH-уред со BLUETOOTH-уредот.

Ако BLUETOOTH-уредот се поврзал со системот поново, може да се поврзе автоматски без посредство на корисникот.

3 Притиснете **▶▶▶** **BT** за да започнете репродукција.

Зависно од BLUETOOTH-уредот, можеби ќе треба да притиснете **▶▶▶** **BT** двапати. Зависно од BLUETOOTH-поврзување дури и кога е исклучен. Ако системот прими наредба за репродукција од поврзаниот уред BLUETOOTH, тој се вклучува и репродуцира музика. Режимот на подготвеност на BLUETOOTH стандардно е исклучен.

1 Притиснете **OPTIONS** **BT** за да се прикаже менито за поставки.

2 Притискајте **\*/\*** **BT** за да изберете „BT STBY“, потоа притиснете **BT**.

3 Притиснете **I/O** (power) **BT** за да го исклучите системот.

Кога „BT STBY“ е поставено на „ON“, системот се вклучува и може да слушате музика ако активирате BLUETOOTH на поврзаната компонента.

Избор на датотека
Притиснете **◀◀◀▶▶▶** **BT**.


Наоѓање на место
Здржете **<<<▶▶▶** **BT** (или **▶▶▶<<<** **BT**) на уредот за време на репродукцијата и отпусете го копчето во саканата точка.

1 Пристапете до интернет-страницата дадена подолу за да ја инсталирате апликацијата.

**https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.easyconnect**

**Ако пристапувате користејќи го димовизуоналниот код**

Прочитајте го следниот 2D Code за пристап.



2 Внесете поставки на вашиот паметен телефон за да се овозможи функцијата NFC.

За детали, погледнете го упатството за корисникот што се доставува со паметниот телефон.

**За проверување на адресата на поврзан BLUETOOTH-уред**
Притиснете **DISPLAY** **BT** додека се прикажува поставеното име на поврзаниот BLUETOOTH-уред на екранот **BT**. Адресата на BLUETOOTH-уредот се покажува на два наврати на екранот на системот за време од 8 секунди.

**Откажување BLUETOOTH-врска со BLUETOOTH-уред**
Притиснете BLUETOOTH **BT** на уредот. „DISCONNECT“ се појавува на екранот **BT**.

Зависно од типот на репродукцијата, поврзувањето може да се откаже автоматски кога ќе ја запрете репродукцијата.

**Употреба на аудио компоненти по избор**

1 Притиснете **VOLUME** **+** **BT** на далечинскиот управувач или заврте го копчето **VOLUME** **BT** на уредот налево за да ја намалите јачината на звукот.

2 Поврзете дополнителна аудио компонента на приклучокот за **AUDIO IN** **BT** користејќи кабел за поврзување аудио (не е достапува).

3 Притиснете **AUDIO IN FUNCTION** **BT** на далечинскиот управувач или притискајте **FUNCTION** **BT** на уредот додека не се појави „AUDIO IN“ на екранот **BT**.

4 Започнете ја репродукцијата на поврзаната компонента.
Приспособете ја јачината на звукот на поврзаната компонента за време на репродукција.

5 Притиснете **VOLUME** **+/-** **BT** на далечинскиот управувач или свртете го копчето **VOLUME** **BT** на уредот налево или надесно за да ја приспособите јачината на звукот.

**Забелешки**
Системот може автоматски да влезе во подготвеност ако нивото на јачината на звукот на поврзаната компонента е преиско. Сходено приложете ја јачината на звукот на компонентата.

## Поставување на функцијата за автоматско влегување во режимот на подготвеност

Со функција за автоматско влегување во режимот на подготвеност, системот автоматски влегува во режимот на подготвеност око 15 минути нема никаква операција или излезен аудио сигнал. „AUTO STBY“ се појавува на екранот **BT** за 2 минути пред системот да влезе во режим на подготвеност. Стандардно, функцијата за автоматско влегување во режимот на подготвеност е вклучена. Може да ја исклучите оваа функција користејќи го менито за опции.

1 Притиснете **OPTIONS** **BT** за да се прикаже менито за поставки.

2 Притискајте **\*/\*** **BT** за да изберете „AUTO STBY“, потоа притиснете **BT**.

3 Притискајте **\*/\*** **BT** за да изберете „ON“ или „OFF“, потоа притиснете **BT**.

**Забелешки**

\* Функција за автоматско влегување во режимот на подготвеност е вклучена за фиксирани станици (FM/AM/DAB), дури и кога ќе ја вклучите.

\* Системот може да не влезе автоматски во режимот на подготвеност во следните случаи:
—кога ќе се открие аудио сигнал,
—за време на репродукција на песни или аудио датотеки,
—кога е во тек работ на тајмерот за заспивање или тајмерот за репродукција.

\* Системот повторно го одобрува времето (15 минути) пред да влезе во режим на подготвеност, доколку е вклучена функција за автоматско влегување во режимот на подготвеност, кога е поврзан USB-уред или кога е притиснато копче на далечинскиот уредот.
\* AM е достапно само за CMT-SBT100, или DAB само за CMT-SBT100B.

## Поставување на режимот на подготвеност на BLUETOOTH

Може да овозможите/онезможите режим на подготвеност за аудио или MP3 или радио аудио сигнал.
Погледнете во „Поставување на функцијата за автоматско влегување во режимот на подготвеност“.

Може да слушате диск CD-DA или MP3 или радио аудио сигнал.
Погледнете во „Поставување на функцијата за автоматско влегување во режимот на подготвеност“.

1 Подгответе го изворот на звукот и заврте го копчето **VOLUME** **BT** на уредот налево или надесно или притиснете **VOLUME** **+/-** **BT** на далечинскиот управувач за да ја приспособите јачината на звукот.

1 Притиснете **OPTIONS** **BT** за да се прикаже менито за поставки.

2 Притискајте **\*/\*** **BT** за да изберете „BT STBY“, потоа притиснете **BT**.

3 Притиснете **I/O** (power) **BT** за да го исклучите системот.

Кога „BT STBY“ е поставено на „ON“, системот се вклучува и може да слушате музика ако активирате BLUETOOTH на поврзаната компонента.

Избор на датотека
Притиснете **◀◀◀▶▶▶** **BT**.

Наоѓање на место
Здржете **<<<▶▶▶** **BT** (или **▶▶▶<<<** **BT**) на уредот за време на репродукцијата и отпусете го копчето во саканата точка.

### Приспособување на звукот

**Поставување на засилувањето на басот**
Притиснете **BASS BOOST** **BT** за да изберете „ON“ или „OFF“.

**Приспособување на басот и на високите тонови**
Притиснете **BASS +/-** **BT** за да го приспособите басот или **TREBLE +/-** **BT** за да ги приспособите високите тонови. Или, притискајте **EQ** **BT** на уредот за да изберете „BASS“ или „TREBLE“, и приспособете ја избраната единица користејќи **TUNE +/-** **BT**.

**Совет**
Системот е опремен со функцијата DSEE за да репродуцира чист висок тон и покрај деградацијата предизвикана од копирација.

Вообичаено, функцијата DSEE се активира автоматски кога ќе го препознае изворот на звук, но може да не се активира зависно од техниката функција.

### Промена на приказот

**За** **Направете го следното:**

Гледајте ги информациите на екранот **BT** <sup>1</sup>

Приказ на часовникот <sup>2</sup>
Притискајте **DISPLAY** **BT** кога системот е исклучен. <sup>3</sup>
Часовникот се појавува за околу 8 секунди.

<sup>1</sup> Додека се репродуцира диск CD-DA/MP3, може да гледате информациите опширно подолу.

<sup>2</sup> Информациите не се појавуваат во режимот BLUETOOTH.

### оджк CD-DA

— престаанато време за репродукција на песна за време на репродукцијата
— целосното престаанато време на репродукција

**MP3-диск**

— име на песната или датотеката
— име на изведувачот
— име на албумот

**Забелешки за информациите на приказот**

• Знајте што не може да се прикажат се појавуваат како „...“.

- Следното се прикажува
— престаанато или вкупно време за репродукција на MP3-диск,
— престаанато време за репродукција на датотека со MP3-формат.

• Следното не се прикажува правилно:
—поминатото време на MP3-датотека што е кодирана со VBR (различна стапка на битови за репродукција).

—имката на папките и датотеките што не се во согласност со форматот за настави ISO9660 Level 1/Level 2 или Joliet.

• Следното се прикажува
—целосното време за репродукција на CD-DA-диск (освен кога е избран режимот PGM и плерот не работи)
—простајно време за репродукција на песна на CD-DA-диск
—престаанато време за репродукција за CD-DA-диск (само кога е избран режимот за нормална репродукција за време на репродукција).

—информации за ознаките ID3 за MP3-датотеки. Кога се користат ознаки ID3 верзија 1 и верзија 2 за една иста MP3-датотека, приказот на информации за ознаката ID3 верзија 2 имаат предност.

—до 8 знаци за ознаката ID3, кога доволните знаци се поглени при смената (од A до Z), броеви (од 0 до 9) и симболи („%“ „!“, „-“, „<“ „>“, „|“, „\_“, „[“, „]“, „\*“).

**Забелешки за информациите на екранот на DAB/DAB+ (само за CMT-SBT100B)**

Се прикажува и следново:
— до 8 знаци од името на услугата, до 100 знаци од DLS (делот за директна приказка) и до 16 знаци од саканата ознака.

—се прикажува вредност помеѓу 0 и 128 што го означува квалитетот на сигналот.

### Употреба на тајмерите

Системот нуди тајмер за заспивање и тајмер за репродукција. Тајмерот за заспивање е приоритетен пред тајмерот за репродукција.

**Поставување на тајмерот за заспивање**
Системот се исклучува автоматски откако ќе измине времето што е поставено на тајмерот за заспивање. Тајмерот за заспивање работи дури и кога часовникот не е поставен.

1 Притиснете **SLEEP** **BT** за да го одредите времето.

- Изберете „30MIN“ за да се исклучи системот по 30 минути.
- За да го откажете тајмерот за заспивање, изберете „OFF“.

**Поставување на тајмерот за заспивање**
Системот се исклучува автоматски откако ќе измине времето што е поставено на тајмерот за заспивање. Тајмерот за заспивање работи дури и кога часовникот не е поставен.

1 Притиснете **OPTIONS** **BT** за да се прикаже менито за поставки.

2 Притискајте **\*/\*** **BT** за да изберете „BT STBY“, потоа притиснете **BT**.

3 Притиснете **I/O** (power) **BT** за да го исклучите системот.

Кога „BT STBY“ е поставено на „ON“, системот се вклучува и може да слушате музика ако активирате BLUETOOTH на поврзаната компонента.

Избор на датотека
Притиснете **◀◀◀▶▶▶** **BT**.

Наоѓање на место
Здржете **<<<▶▶▶** **BT** (или **▶▶▶<<<** **BT**) на уредот за време на репродукцијата и отпусете го копчето во саканата точка.

1 Пристапете до интернет-страницата дадена подолу за да ја инсталирате апликацијата.

**https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.easyconnect**

**Ако пристапувате користејќи го димовизуоналниот код**

Прочитајте го следниот 2D Code за пристап.

2 Внесете поставки на вашиот паметен телефон за да се овозможи функцијата NFC.

За детали, погледнете го упатството за корисникот што се доставува со паметниот телефон.

**За проверување на адресата на поврзан BLUETOOTH-уред**
Притиснете **DISPLAY** **BT** додека се прикажува поставеното име на поврзаниот BLUETOOTH-уред на екранот **BT**. Адресата на BLUETOOTH-уредот се покажува на два наврати на екранот на системот за време од 8 секунди.

**Откажување BLUETOOTH-врска со BLUETOOTH-уред**
Притиснете BLUETOOTH **BT** на уредот. „DISCONNECT“ се појавува на екранот **BT**.

Зависно од типот на репродукцијата, поврзувањето може да се откаже автоматски кога ќе ја запрете репродукцијата.

**Употреба на аудио компоненти по избор**

1 Притиснете **VOLUME** **+** **BT** на далечинскиот управувач или заврте го копчето **VOLUME** **BT** на уредот налево за да ја намалите јачината на звукот.

2 Поврзете дополнителна аудио компонента на приклучокот за **AUDIO IN** **BT** користејќи кабел за поврзување аудио (не е достапува).

3 Притиснете **AUDIO IN FUNCTION** **BT** на далечинскиот управувач или притискајте **FUNCTION** **BT** на уредот додека не се појави „AUDIO IN“ на екранот **BT**.

4 Започнете ја репродукцијата на поврзаната компонента.
Приспособете ја јачината на звукот на поврзаната компонента за време на репродукција.

**Промена на поставката**
Започнете од почеток од чекор 1.

**Забелешки**

• Кога изворот на звук за тајмерот на репродукција е поставен на радио станица, што сте ја поставиле во режим на автоматско влегување (AUTO) или со рачно бирање (MANUAL) и ако ја промените радио-фреквенцијата или покатот по поставувањето на тајмерот, на екранот поставката за радио станица за тајмерот на репродукција.

• Кога изворот на звук за тајмерот на репродукција е поставен на радио станица избрана од меморирана станица (мемориран број 1 до 20) и ако ја промените фреквенцијата или покатот на радио станицата по поставување на тајмер